

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 14, година L
Петок, 30.08.2019
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
проширување на средствата на Буџетот на
Општина Битола за 2019 година

1. Ја објавувам Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година, донесена на

седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/1
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05,04/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12, 192/15 и 167/16), Советот на Општина Битола на 39-та седница, одржана на 29.08.2019 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола
За 2019 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
--------------------------	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потаставки :

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

742111 Приходи од обединетите нации	0	0	993.600	0
742115 Приходи од европските држави	0	0	766.041	0
744311 Други тековни донации	0	0	263.000	0
	0	0	2.022.641	0

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

425990 Други договорни услуги	0	0	993.600	0
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				
420220 Патување во странство - патни расходи	0	0	156.159	0
425970 Консултантски услуги	0	0	172.144	0
426990 Други оперативни расходи	0	0	437.738	0
480140 Купување на информатичка и видео опрема	0	0	115.000	0
480190 Купување на друга опрема	0	0	148.000	0
	0	0	2.022.641	0

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на општина Битола“ и станува составен дел на Буџетот на општината за 2019 година

Бр. 09-112/3
29.08.2019

Претседател на Советот на
Општината
Валентин Груевски



Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Барање за изработка на техничка документација за проект Изградба на локален пат с. Црнеец - с. Лопатица

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на приоритет на Барање за изработка на техничка документација за проект Изградба на локален пат с. Црнеец – с. Лопатица, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/2
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет на Барање за изработка на техничка документација за проект Изградба на локален пат с. Црнеец - с. Лопатица

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на изработка на техничка документација – основен проект за изградба на локален пат с. Црнеец – с. Лопатица.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/4
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2019 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2019 година, донесен на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/3
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/5
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање согласност на Измени на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2019 година

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на Измени на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/4
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14.....198/18) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08),

Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Измени на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2019 година

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на Измените на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2019 година бр. 04-171/1 од 23.08.2019 година.

Член 2

По добиената согласност Градоначалникот на Општина Битола да ги донесе Измените на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2019 година и да ги достави на мислење до Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/6
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Пазари“ Битола за 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Пазари“ Битола за 2020 година, донесено на седницата на Советот

на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/5
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14.....198/18) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Пазари“ Битола за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување на ЈП „Пазари“ Битола за 2020 година, бр. 01-148/1 од 10.07.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/7
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2020 година, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/6
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14.....198/18) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2020 година, бр. 04-566/1 од 15.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/8
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола за 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола за 2020 година, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/7
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14.....198/18) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на

патници во Општина Битола за 2020 година, бр. 01-92/2 од 22.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/9
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Грueвски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2019 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2019 година, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/8
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14.....198/18) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2019 година**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2019 година, бр. 01-254/14 од 21.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/10
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/9
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14.....198/18) и член 70 од Статутот

на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година, бр. 01-393/2 од 21.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/11
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Решението за давање согласност на Одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ Битола (Пречистен текст) Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 година**

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ Битола (Пречистен текст) Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 година, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/10
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ Битола (Пречистен текст) Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 година

1. Со ова решение се дава согласност на Одлуката за измени и дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ Битола (Пречистен текст) Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 година, донесена на Управен одбор, бр. 02-392/7 од 21.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/12
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈППЈЛП Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈППЈЛП Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/11
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈППЈЛП Битола

1. Со ова решение се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈППЈЛП Битола, бр. 02-88/5 од 19.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/13
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“ – Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/12
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“ - Битола

1. Со ова решение се дава согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“ Битола, бр. 02-149/4 од 20.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/14
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за промена на Ценовникот за услуги на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за промена на Ценовникот за услуги на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/13
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за промена на Ценовникот за услуги на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола

1. Се дава согласност на Одлуката за промена на Ценовникот за услуги на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола, бр. 03-92 од 23.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/15
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за донации на проекти (проектни и плански технички документации) од страна на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за донации на проекти (проектни и плански технички документации) од страна на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-716/14
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за донации на проекти (проектни и плански технички документации) од страна на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола

1. Се дава согласност на Одлуката за донации на проекти (проектни и плански технички документации) од страна на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола, бр. 03-93 од 23.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/16
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за промена на висината на бодот за плата на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за промена на висината на бодот за плата на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-716/15
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за промена на висината на бодот за плата на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола

1. Се дава согласност на Одлуката за промена на висината на бодот за плата на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола, бр. 03-94 од 23.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/17
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за нови вработување во Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за нови вработување во Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-716/16
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за нови вработување во Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола

1. Се дава согласност на Одлуката за нови вработувања во Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола, бр. 03-95 од 23.08.2019 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/18
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за измени на Програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2019 до 2021 година

1. Ја објавувам Програмата за измени на Програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2019 до 2021 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-716/17
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), а во врска со член 21 и чл.29 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 64/05..... 167/16), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 год., донесе

ПРОГРАМА

за ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ НА ОПШТИНА БИТОЛА за периодот од 2019 до 2021 год.

1. Во Програмата за Развојни планови на Општина Битола за периодот од 2019 до 2021 се вршат измени во Планираните расходи на Развојни програми по години од 2019 до 2021 година и истите гласат:

Со оваа Програма се уредуваат изворите на средствата и наменското трошење на истите согласно законските прописи кои ја регулираат оваа материја.

Програмата започнува со реализација во 2019 г., а плановите опфатени со неа имаат

рок за реализирање во наредните 3 години, поточно заклучно со 2021 година. Планираните средства на оваа тригодишна развојна програма изнесуваат **497.386.773,00 денари**. (Прилог 1- составен дел на оваа програма)

Средствата во висина од **124.644.147,00 денари** се определени од буџетот на Општина Битола за 2019год. и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во Прилог 1.

Средствата во висина од **252.742.626,00 денари** се определени од буџетот на Општина Битола за 2020год. и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во Прилог 1

Средствата во висина од **120.000.000,00 денари** се определени од буџетот на Општина Битола за 2021год. и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во Прилог 1

Планираните средства во ЛАА програмата за Спорт и рекреација за 2019год. во износ од 100.000.000,00денари, се намалуваат за 15.990.000,00денари и изнесуваат 84.010.000,00денари заради начинот и динамиката на исплата на средствата согласно договорот, а истите се префрлаат во 2020 година и изнесуваат 175.419.297,00денари.

Динамиката на реализацијата на целата програма, со утврдување на приоритет за реализација ја утврдува Градоначалникот и Комисијата за јавни и комунални дејности, а ја реализира Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Секторот за урбанизам, просторно планирање и заштита на животната средина, комуналните дејности и уредување на градежното земјиште на Општина Битола.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За спроведување на оваа програма се грижи Градоначалникот, Комисијата за

јавни и комунални дејности и Одделението за комунални дејности и уредување на градежното земјиште при Секторот за урбанизам, просторно планирање и заштита на животната средина, комуналните дејности и уредување на градежното земјиште на Општина Битола.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува до крајот на наредната годината, односно до донесување на наредната Програма за Развојни планови, и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/19
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година

1. Ја објавувам Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/18
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05,04/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12, 192/15 и 167/16), Советот на Општина Битола на 39-та седница, одржана на 29.08.2019 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола
за 2019 година

Член 1


Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУГЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
EA0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА					
486190 Купување на други моторни возила	15.990.000	0	0	0	0
LAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФУДБАЛСКИ СТАДИОН ПОД ТУМБИ					
482930 Реконструкција на други објекти	-15.990.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на општина Битола“ и станува составен дел на Буџетот на општината за 2019 година

Бр. 09-112/20
29.08.2019

Претседател на Советот на
Општината
Валентин Груевски



Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за ослободување на спортските клубови во кои Општина Битола има капитална структура од плаќање на надомест за користење на Спортската сала „Боро Чурлевски“ Битола

1. Ја објавувам Одлуката за ослободување на спортските клубови во кои Општина Битола има капитална структура од плаќање на надомест за користење на Спортската сала „Боро Чурлевски“ Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/19
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за ослободување на спортските клубови во кои Општина Битола има капитална структура од плаќање на надомест за користење на Спортската сала „Боро Чурлевски“ Битола

Член 1

Спортските клубови во кои Општина Битола има капитална структура се ослободуваат од плаќање на надоместок за ко-

ристење на Спортската сала „Боро Чурлевски“ Битола за тренинзи и натпревари.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола”.

Бр.09-112/21
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Одлука Ценовник за користење на спортски објекти на подрачјето на Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за измена и дополнување на Одлука Ценовник за користење на спортски објекти на подрачјето на Општина Битола, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/20
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл.гласник на Општина Битола” бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за измена и дополнување на Одлука Ценовник за користење на спортски објекти на подрачјето на Општина Битола

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлука Ценовник за користење на спортски објекти на подрачјето на Општина Битола во делот Рекламен простор (голема сала) каде после табелата се додава:

„Клубовите во кои Општина Битола има дел од сопственичката структура рекламниот простор ќе го користат без надоместок за време на одржување на своите официјални натпревари“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/22
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување висината на комуналните такси во Општина Битола под бр.07-711/10 од 18.07.2005 година, објавена во „Службен гласник на Општината Битола“ бр. 9 од 20.07.2005 година

1. Ја објавувам Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување висината на комуналните такси во Општина Битола под бр.07-711/10 од 18.07.2005 година, објавена во „Службен гласник на Општината Битола“ бр. 9 од 20.07.2005 година, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/21
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 1 и член 2 од Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ“ бр. 123/2012) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седница одржана на ден 28.09.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Одлуката за утврдување висината на комуналните такси во Општина Битола под бр.07-711/10 од 18.07.2005 година, објавена во „Службен гласник на Општината Битола“ бр. 9 од 20.07.2005 година

Член 1

Во Одлуката за утврдување висината на комуналните такси во Општина Битола под бр.07-711/10 од 18.07.2005 година во Член 2, Тарифен број 8, се менува и гласи:

Тарифен број 8

За користење на просторот за паркирање на патнички моторни возила, товарни моторни возила, автобуси и приколки на јавни паркиралишта се наплаќа комунална такса во висина од 10% од цената на наплатената услуга за користење на просторот за паркирање.

Наплатата на таксата ја врши правното лице на кое му е доверено организирањето и одржувањето на паркинг-плацот и тоа во висина од 10% од цената на наплатената услуга за користење на просторот за паркирање која такса ја уплатува на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка за општината.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-112/23
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Битола во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP)

1. Ја објавувам Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Битола во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP), донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/22
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за долгорочно домашно задолжување на Општина Битола во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP)

Член 1

Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Битола, кое ќе се оствари преку потпишување на договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заеми од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, во висина на 1.000.000,00

евра, а со цел финансирање на проект **“Набавка на четири автобуси за меѓуопштински превоз на средношколци од други општини до општина Битола“**

Член 2

Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку Проектот за подобрување на општинските услуги кој се имплементира од страна на Министерството за Финансии, а е финансиран со заеми од Меѓународната банка за обнова и развој-Светска банка, и тоа:

1. Под-заем во рамки на заемот за Проектот за подобрување на општинските услуги во износ од 960.000 евра, со следниве услови:

- каматна стапка: шест месечен EURIBOR со варијабилен распон
- рок на отплата: 2,5 години
- грејс период: 1,5 год
- Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.02.2022 година

2. Под-заем во рамки на заемот за дополнително финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги во износ од 40,000 евра, со следниве услови:

- каматна стапка: шест месечен EURIBOR со варијабилен распон
- рок на отплата: 10,5 години
- грејс период: 3 години
- Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.02.2030 година

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/24
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за реализација на проектот „Набавка на четири автобуси за меѓуопштински превоз на средношколци од други општини до Општина Битола“

1. Ја објавувам Одлуката за реализација на проектот „Набавка на четири автобуси за меѓуопштински превоз на средношколци од други општини до Општина Битола“, донесена на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/23
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за реализација на проектот „Набавка на четири автобуси за меѓуопштински превоз на средношколци од други општини до Општина Битола“

Член 1

Со оваа Одлука се потврдува дека проект „Набавка на четири автобуси за меѓуопштински превоз на средношколци од други општини до Општина Битола“ е приоритет за Општина Битола.

За реализација на горенаведениот проект се дава согласност Општина Битола да

аплицира до Министерство за финансии за обезбедување на средства.

Член 2

Проценетата вредност на проектот изнесува 1.000.000,00 евра. Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено со долгорочно домашно задолжување на Општината во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП).

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-112/25
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Измените на Програмата за економски развој во Општина Битола за 2019 година

1. Ги објавувам Измените на Програмата за економски развој во Општина Битола за 2019 година, донесени на седницата на Советот на општината Битола одржана на 29.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-716/24
30.08.2019 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 29.08.2019 година, донесе

**ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМА
за економски развој во Општина Битола
за 2019 год.**

Се врши измена на Програма за економски развој за 2019 г во ПРИЛОГ бр. 1 по

Измени на ПРОГРАМА ЗА 2019 од Јуни 2019 г,

- **ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА**, Во ред број 21,

колона ЛОКАЦИЈА/УЛИЦА и тоа: се брише „Бул 1-ви Мај Стара Чаршија-партер“, а се внесува „ул. Довлецик-измени во тек на градба“ за Л=500 м.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

За спроведување на оваа Програма се грижи Градоначалникот, Комисијата за економски развој и Одделението за економски развој при Секторот за економски развој,

јавни дејности и информатичка технологија на Општина Битола.

Оваа Програма влегува во сила веднаш по изгласување од Советот на Општина Битола, а ќе се применува до крајот на годината, односно до донесување на Програмата за 2020 г.

Бр.09-112/26
29.08.2019 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

ПРИЛОГ 1 по ПРОГРАМА ЗА 2019
ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБА- ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ
ЈУНИ 2019
(ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА, ГЕОМЕХАНИЧКИ, СОГЛАСНОСТИ ОД ИЗИИС, ГЕОДЕТСКИ И ДР.
ЕЛАБОРАТИ СОГЛАСНО ЗАКОН)

Ред. бр.	ЛОКАЦИЈА / УЛИЦА	Програма ЈД Подготвување проектина улици и л.патишта, мостови,споменици ЈД (482110.)	Програма ЈИ Подготвување на проекти за на пречист станици и колектори (482310)	Програма ЈГ Подготвување на проекти за водоснабдување (482710)	Програма ЈГ Подготвување на проекти за енергетски капацитети (482810)	Програма ЈЛ Подготвување на проекти за други објекти (482910)	Програма ЈЛ Подготвување на проекти за мостови (482210)	Програма ЈЛ Реконструкција на други објекти (482930)	ВКУПНО
1	АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИ и ЛОК ПАТ ВО С. ОСТРЕЦ	400.000,00							400.000,00
2	с.БАРЕШАНИ	180.000,00							180.000,00
3	с. МЕЦИТЛИЈА	100.000,00							100.000,00
4	Л.П. Брусник	150.000,00	170.000,00						320.000,00
5	Проекти за партерно уредување на школски дворови во ОУ и СЦУ					200.000,00			200.000,00
6	Санација и реконструкција на објекти во сопственост на општина Битола					2.000.000,00			2.000.000,00
7	Планска документација за проект „Пречистителна станица на општина Битола,, финансиран од ИПА прог на ЕУ)	400.000,00	140.000,00			500.000,00			1.040.000,00
8	Ул. позади Кеопс-Декорпод				46.000,00				46.000,00
9	35 кв кабел околу Стадион				1.000.000,00				1.000.000,00
10	ул. „Ари Ангеловски,,	30.000,00	15.000,00	25.000,00					70.000,00
11	ул.Сутјеска	70.000,00	34.000,00	44.000,00					148.000,00
12	ул. Струшка	33.000,00	16.500,00	27.500,00					77.000,00
13	ул.Цане Василев	66.000,00	33.000,00	33.000,00					132.000,00
14	ул. 2-ри Август	42.000,00	21.000,00	33.000,00					96.000,00
15	Пешачки мост над железничка пруга спроти ОУ Коле Канински	300.000,00							300.000,00
16	Реконструкција на зграда за противпожарна станица БТ					200.000,00			200.000,00

17	Партерни решенија за споменици	45.898,00						45.898,00
18	ул. Рузвелтова	120.000,00			40.000,00			160.000,00
19	ул. Димитар Илиевски Мурато (Борис Кидрич)	265.800,00			86.730,00			352.530,00
20	Партерно уредување и изградба на настрешници на Управна зграда ЈП Пазари					300.000,00		300.000,00
21	ул. Довлецик-измени во тек на градба,, за Л=500 м	518.400,00						518.400,00
22	Бул 1ви Мај десна страна	250.000,00						250.000,00
23	Реконструкција на ул. Партизанска	400.000,00						400.000,00
24	Спортско игралиште и простор на зелен парк (АУП + основен проект) с. Лопатица	180.000,00						180.000,00
25	Локален пат за с. Дихово од прикл со Р пат за Црвенои петли	150.000,00						150.000,00
26	Сообраќајни проекти низ улици во БР-Измена на траен режим на сообраќај	140.000,00						140.000,00
27	с. Црнеец (ПИ за водовод)	350.000,00						350.000,00
28	Изработка на рампина за пристап до ОУ и СУ и други институции	150.000,00						150.000,00
29	Секундарна канализација с. Трново		130.000,00					130.000,00
30	Атмосверска канализација д. Оризари ПИ		50.000,00					50.000,00
31	Изработка на Програма за енергетска ефикасност				50.000,00			50.000,00
32	Геодетски елаборати					2.000.000,00		2.000.000,00
33	Геомеханички елаборати					300.000,00		300.000,00
34	Мислења од ИЗИИС					300.000,00		300.000,00

35	Реконструкција на други објекти (Излози во Стара чаршија)							3.800.000,00	3.800.000,00
36	ул. Љубојно Л=300 м	150.000,00							150.000,00
37	ул. Македонска Фаланга-позади Офцерски дом со Л= 270 м	148.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00				262.000,00
38	ул. Сива Вода -до лок Хераклеа Битола со Л=283 м	360.000,00			35.000,00				395.000,00
39	Крак до железничка станица во ИЗ Жабени Л= 200	25.000,00			25.000,00				50.000,00
40	ул. Браќа Џаферови (паркинг позади Финансов) Л=45 м +паркинг	48.000,00			10.000,00				58.000,00
41	Гасификација- примарна мрежа во Битола (Проект за инфраструктура) Л=25.000м	3.500.000,00							3.500.000,00
42	Партерно решение и простор за спорт и рекреација „Сју Рајдер,, Битола	54.000,00			22.000,00				76.000,00
43	Колекторски с-м за наводнување од ХСМ Стрежево (г. Оризари и Студенстски дом Битола)со Л= 860 m (проект за инфраструктура)	110.000,00							110.000,00
44	Фудбалско игралиште с. Црнобуки КП 2530 П= 9706 м2 (Агенција за млади) Игралиштето 1500 м2	162.000,00							162.000,00
45	Микролокациски и урбанистички дел на проект за детски базен во ОУ Даме Груев	50.000,00							50.000,00
46	Проектни документации за аолицирање на меѓународни фондови	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00			1.400.000,00
47	ул. Солунска (пресек „К.Охридски,, со .Т.Даскало,,) Л= 530 m	310.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00				514.000,00

48	ул. Тошо Даскало (пресек „Солунска,, со „Партизанска,,)Л=3 80 m	330.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				480.000,00
49	ул.„Димитар Влахов (пресек Бул.1ви Мај до Чинаро) Л=310 m	270.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00				387.000,00
50	Мост на р. Драгор на ул Довлецик и пропусти на р. Курдерес Л=						1.000.000,00		1.000.000,00
51	Реконструкција на Лок пат за с. Магарево	100.000,00							100.000,00
55	МЗ Даме Груев П= 180 m2					200.000,00			200.000,00
	ВКУПНО:	10.258.098,00	1.004.500,00	557.500,00	1.709.730,00	6.500.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	24.829.828,00

СОДРЖИНА

О Д Л У К А за проширување на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година	2	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Статутот на Јавната општинска установа за социјална заштита Дом за стари лица „Сју Рајдер“ – Битола	9
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на Барање за изработка на техничка документација за проект Изградба на локален пат с. Црнеец – с. Лопатица	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за промена на Ценовникот за услуги на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола	9
З А К Л У Ч О К за усвојување на Информација за безбедносната состојба на подрачјето на Полициската станица од општа надлежност Битола во текот на првото полугодие од 2019 година	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за донации на проекти (проектни и плански технички документации) од страна на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола	10
О Д Л У К А за давање согласност на Измени на Годишниот план за вработување во Општинската администрација на Општината Битола за 2019 година.....	4	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за промена на висината на бодот за плата на Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола.....	10
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Пазари“ Битола за 2020 година.....	5	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за нови вработување во Јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола.....	11
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување на КЈП „Нискоградба“ Битола за 2020 година.....	5	П Р О Г Р А М А за ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ НА ОПШТИНА БИТОЛА за периодот од 2019 до 2021 год.	11
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување на Јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во Општина Битола за 2020 година	6	О Д Л У К А за ослободување на спортските клубови во кои Општина Битола има капитална структура од плаќање на надомест за користење на Спортската сала „Боро Чурлевски“ Битола.....	14
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2019 година	7	О Д Л У К А за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2019 година	13
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2020 година.....	7	О Д Л У К А за измена и дополнување на Одлука Ценовник за користење на спортски објекти на подрачјето на Општина Битола.....	14
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈП „Комуналец“ Битола (Пречистен текст) Бр.02-681/3-1 од 18.10.2018 година.....	8	О Д Л У К А за измена и дополнување на Одлуката за утврдување висината на	
Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈПЈЛП Битола.....	8		

комуналните такси во Општина Битола под бр.07-711/10 од 18.07.2005 година, објавена во „Службен гласник на Општината Битола“ бр. 9 од 20.07.2005 година..... 15

О Д Л У К А за долгорочно домашно задолжување на Општина Битола во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP) 16

О Д Л У К А за реализација на проектот „Набавка на четири автобуси за меѓуопштински превоз на средношколци од други општини до Општина Битола“ 17

ИЗМЕНИ НА ПРОГРАМА за економски развој во Општина Битола за 2019 год. 18

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211